

**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **8/2011**

**ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија**

I.1.2) Адреса: **Орце Николов бр.138**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: **[www.jpssdp.gov.mk](http://www.jpssdp.gov.mk)**

I.1.5) Лице за контакт: **Лидија Мицева** Адреса на е-пошта: **[lidija.miceva@jpssdp.gov.mk](mailto:lidija.miceva@jpssdp.gov.mk)** Телефон/Факс: **02/3121270/02 3 225 094**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Домување, градежништво и транспорт**

**ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

**Градежни работи за изградба на објект Катна гаража 9.13 Голем ринг во Скопје – Градежен дел.**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

**Објект Катна гаража 9.13 Голем ринг во Скопје**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

**Изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи, утврдени во тендерската документација за изградба на Катна гаража на ГП 9.13 Голем Ринг во Скопје.**

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

**Период во месеци: 24**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Меѓународна објава: **Да**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Да**

### **ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **02.09.2011**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **6**

Највисока добиена понуда: **649572016,14 ден.**      Најниска добиена понуда: **575683164,18 ден.**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско Друштво - Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **ул. Јуриј Гагарин бр.15**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **МКД**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **492000000 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **553634499 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **09.01.2012**